




СЕМАКЕДОНСКИ СРЕ



"За сите што живеете надвор од Македонија, а сме Македонци по род, поважно е да бидеме достоини претставници на нашата култура и нашата традиција", рече меѓу другото претставникот на Македонската заедница во Србија и Црна Гора, Лидија Демниева.

И двете вечери од Дионисовите чествувања поминаа во духот на културната размена и културното обединување - традиција која организаторот на овие семакедонски средби, Културниот центар "Скрб и утеха", ќе продолжи да ја негува и во иднина.

Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

На 19 и 20 март во Културно-информативниот центар - Скопје, "Салон 19,19", се одржаа традиционалните Дионисови чествувања - "Мину Угриновска 2004", единаесетти по ред. Станува збор за семакедонските средби на македонската култура: театар, поезија, книги, копаничарство, филмови, ора и песни на Македонците од Пирин, Родопите, Егејско, Мала Преспа, Гора, Голо Брдо...

Дионисовите чествувања барам засега се единствена културна манифестација каде се обединува древната и света македонска култура, односно манифестација која го урива македонскиот културен сид.

Посетителите на семакедонските средби беа воодушевени од начинот на кој Македонците од Пирин, Мала Преспа, Голо Брдо, Родопите, и покрај тешкотиите со кои се соочуваат во земјите во кои живеат, ја негуваат македонската култура.

ИСТОРИЈА

Со звукот на кавалот на Стевче Стојковски започна првата вечер од Дионисовите чествувања, а потоа присутните имаа можност да ги проследат двата документарни филма - "Да се биде и кога не ќе се биде" и "Камен меѓу две ниви". Женската вокална група од Мала Преспа се претстави со песните кои ги пеат во нивниот крај. Во рамките на оваа вечер беше претставена стихозбирката песни "Месечински возбуди" на Серафим Гоцев, македонскиот поет од градот Сандански, Пиринско. Стиховите од оваа стихозбирка ги говореше актерот Тихомир Стојановски, а Серафим Гоцев одржа беседа за проблемите на литературниот живот во Пиринско. Театарот "Скрб и утеха" ја одигра претставата "Леб и игри". Оваа вечер беше отворена и изложба на копаничарот Гоце Терзиев од Долни Дабник, Плевен. На изложбата можеа да се видат изработениот царски престол, цршовото топче, македонските шеснаесетзрачни ѕвезди. Тие дела се изработени по повод 100-годишнината од Илинденското востание, но господинот Терзиев не успеал царскиот престол да го донесе во Македонија, минатата 2003 година, кога се прославуваше споменатиот jubилеј. На царскиот престол се наоѓаат 11 ликови на македонски великани, ликот на Александар Македонски, ликот на Филип, ѕвездата македонска, Илинденците, лавовите како македонски симбол... На грбот на тронот се наоѓаат мисли на големите луѓе како Александар

ДБИ НА КУЛТУРАТА

Македонски, Гоце Делчев, Јане Сандански итн. Исто така, и на македонските шеснаесетзрачни ѕвезди се наоѓаат ликовите на познатите имиња од македонската историја. Всушност, целото творештво на копаничарот Гоце Терзиев е со патриотска тематика и ја симболизира македонската историја.

ДОСТОЈНОСТ

Втората вечер започна со актерите на Театарот "Скрб и утеха" кои ја одиграа "Деноноси - сцени", а потоа следувааше фолклорната група од Родопите.

Во рамките на овие Дионисови чествувања за првпат беа присутни претставници од Македонската заедница во Србија и Црна Гора. Претставникот на оваа Заедница, госпоѓа Лидија Демниева, рече дека културата е основа на идентитетот на еден народ.

- "За сите што живееме надвор од Македонија, а сме Македонци по род, поважно е да бидеме достоини претставници на нашата култура и нашата традиција. Затоа потребно е почесто да доаѓаме овде во матичната земја, да присуствуваме на ваквите манифестации. Длабоко ја почитуваме Гоцевата мисла дека светот е само место за културен натпревар меѓу народите. Затоа се натпреваруваме со ум, разум... Не треба сурова сила за да победиме, силни ќе бидеме со зборови, игри. Ќе се дружиме, ќе разменуваме искуства, за оние кои ќе ни ја отворат вратата ќе им ја отвориме пошироко", рече меѓу другото госпоѓа Демниева.

Претставниците на Македонците од Голо Брдо, Република Албанија - Кимет Фетаху, Цветан Мазнику и Хасан Шахинај - говореа за литературниот живот во овој крај, но и за песните, поговорките и гатанките кои ги употребуваат во секојдневието.

Игор Стојановски ја претстави книгата "Со рогови и копита" од Иван Г. Сингаријски, а за споменатата книга глаголеше Александар Џуровски. Исто така, во рамките на втората вечер од Дионисовите чествувања беше претставена и книгата "Македонски древни вредности II" од Ангелина Маркус. За книгата говореше Вангел Божиновски, а глаголеше Петар Темелковски.

Оваа манифестација ја помогнаа Министерството за култура на Република Македонија, академик Жан Митрев, хотелот "Ново Скопје" - Берлин, Културно-информативниот центар - Скопје, а медиумски спонзор беше нашиот неделник - "Македонско сонце".

ТЕКСТ КОН ФОТОГРАФИИТЕ

1. ФОЛКЛОРНА ГРУПА ОД РОДОПИТЕ
- 2а-2б. "СКРБ И УТЕХА" НА СЦЕНА
3. ВОКАЛНА ГРУПА ОД МАЛА ПРЭСПА
4. ГОЦЕ ТЕРЗИЕВ ПЕРЕД ЦАРСКИОТ ПРЕСТОЛ
5. ЌЕ СЕ ДРУЖИМЕ, ЌЕ РАЗМЕНУВАМЕ ИСКУСТВА - ЛИДИЈА ДЕМНИЕВА
6. АЛЕКСАНДАР ЏУРОВСКИ ГЛАГОЛИ ЗА КНИГАТА "СО РОГОВИ И КОПИТА" ОД ИВАН Г. СИНГАРИЈСКИ
7. ТИХОМИР СТОЈАНОВСКИ, ГОЦЕ РИСТОВСКИ, СЕРАФИМ ГОЦЕВ

